



## ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА И ПРЕПОДОБЕН ЈОВАН КУКУЗЕЛ

**Б**огомајко, Ти во светиот град Ерусалим живееше како овца меѓу волци и како лилјан меѓу трња. Овде ги доживуваше страшните моменти на оние настани кои со остар нож го прободуваа твоето чисто мајчинско срце, но храбра, смела и целосно предадена на волјата Божја, тие настани станаа извор на слава за Твојот Син, но и извор за неискажана слава и за тебе самата, за да станеш Покровителка на целиот свет. Овде,

не можеа да те видат, бидејќи за нив Ти стануваше невидлива. Овде, преку своите страдања, Ти стана најголема Покровителка на светот.

### РИЗНИЦА НА ЧИСТОТАТА И НА ДОБРИНИТЕ

Преславна Богородице, Дево Мајко! Мајко на Севишниот Господ! Ние го величаме Тво-

**Богородице Дево, Те молиме, со Твојот светол Омофор осветли го и спаси го наследство на Твојот Син, распистри го Твојот спасителен Покров над Македонија. Богородица стапна на македонската земја уште пред околу две илјади години и ја благослови. Таа никогаш не ја остави нашата библиска земја, иако кон неа се насочени сатански искушенија.**

во овој свет град, Твојот Единствен Син беше мачен, тепан, исмеван и распнат, за да го победи злото кое царуваше во светот и да го победи ѓаволот. Овде, Ти ја почувствува болката на главата на Твојот Син, прободена од венечот од

јот Покров. Пресвета Богородице, ризница на чистотата и на добрините, спасение на светот, покровителко на светот, "целата земја да Ти се поклонити и да Ти воспева Тебе!" Царице Мајко, Дево Богоневсна, мост кој води до не-



ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

## "ЧЕДО, ЈА ГЛЕДАШ ЛИ ГОСПОДАРКАТА НА СВЕТОТ, КАКО СЕ МОЛИ ЗА ЦЕЛ СВЕТ?"

остри трња, за да ја примите круната на вечното царување. Овде, во Ерусалим го гледаше распнат Својот Син на Крстот, за да ги распне на Него гревовите на целото човештво. Овде Тој воскресна и со својата смрт ја уништи смртта. Овде стражарите внимаваа никој од христијаните да не дојде на гробот на Исус, а "ако ја видат Марија, мајката на Исус да дојде таму, веднаш да ја убијат". Овде, Ти секој ден доаѓаше на гробот, но стражарите

бесата, радост на ангелите, умртвување на адот, Трновиотиот Божествен венец со крвта Твоја се натопа, но љубовта и милоста Твоја останаа бескрајни и преку Тебе Бог на светот му подари голема милост.

Покровителке на светот, ние го славиме Твојот Покров, го воспеваме Твојот светол Омофор: "Твојот Пречесен Омофор навистина е почесен од древниот ковчег зашто свети повеќе од килибар (не материјално, туку духовно)". Ние силно веруваме дека го сла-

виме празникот заедно со Тебе. Затоа Црквата Ти пее.

"Дева денес претстои во Црквата, и со Соборот на светиите невидливо на Бога Му се моли: Ангелите со архијерејите се поклонуваат, а апостолите со пророците ликуваат, зашто за нас Богородица Го моли Превечниот Бог".

Не само пред илјада години, туку Таа се моли за светот со солзи и сега и секогаш и ќе се моли до крајот на вековите. Над нас блеска спасителниот Покров на Богомајката. Со

свои очи ги гледав солзите на Божјата Мајка од Чудотворната икона на Богородица во црквата "Христово Воскресение" во Ерусалим.

Настанот кој Светата Црква го прославува на овој славен празник се случил на први октомври 911 година, за време на владеењето на царот Лав Мудри (или Филозоф). На целоноќното бденије, во преполнетата Богородична Црква во Влахерна, кај Цариград, во четири часот по полноќ, високо во воздухот издигната



над народот се појавила Пресвета Богородица со распространет - раширен Омофор (Покров) во Нејзините раце, како со Него да го покривала, заштитувала целиот народ. Со тоа јасно покажала и потврдила дека е покровителка над христијанскиот свет.

"Беше облечена во златокрасен порфир и целата блескаше во неискажлив сјај, опкружена со апостолите, светителите, мачениците и девичите". Во Црквата бил и Свети Андреј Јуродиви, кој изненаден од тоа што го гледа, покажувајќи му со рака кон Пресвета Богородица на својот ученик - блажениот Епифаниј, го прашал: "Ја гледаш ли, чедо, Господарката и Царицата на светот, како се моли за целиот свет?" Епифаниј му одговорил: "Гледам, свети оче, и се ужаснувам!"

Заради ова се востановило тоа празнување, за да не потсети на тој случај, но и на вечното покровителство на Божјата Мајка низ сите векови, и во мирни времиња и во војна. Богородица ни е дар од Бога. Бог ни ја подари за закрилница и за "силен Покров на христијанскиот род, зашто е повисока од сите небесни и земни созданија". Таа е наша заштитничка пред Бога, Го омилостивува Бог и Го моли за наше спасение. Тоа најубаво е искажано преку Тропарот на празникот.

"Богомајко, денес ние благоверните луѓе светло празнуваме, осенети со Твоето доаѓање, и гледајќи во Твојот пречист образ умилно говориме: Покриј нè со Твојот Чесен Пок-

ров, Богородице и избави нè од секое зло, молејќи Го Твојот Син, Христос, нашиот Бог, да ги спаси нашите души". Со Нејзиниот Чесен Покров, Црквата Божја се облече како со пресветол венец и осветувајќи се ликува пеејќи ѝ: "Радувај се, Ти си чесна облека и венец на Божјата слава".

## ЗАШТИТА ПОД ПОКРОВОТ НА БОГОРОДИЦА

Празникот Покров на Пресвета Богородица се празнува од XII век (на 1 октомври по стар, или на 14 октомври по нов календар). Таа нè повикува да бидеме под Нејзиниот Покров и да го обнови нашиот живот. Љубовта на Пресвета Богородица е совршена, бескрајна и несфатлива за човечкиот ум. Таа неизмерно го сака Бога и сите луѓе во светот. Но, луѓето кои таа ги сакала, го распнале Нејзиниот Син Единец. И покрај тоа, Таа продолжува да го сака светот и да го заштити под Својот Покров.

"Онаа Која под Крстот на Својот сакан Син ја почувствува најстрашната болка на човечките страдања, стана Божји дар на сите луѓе, дар на мајчинска љубов, грижа, сожалување, мајчинско сострадање". Светата православна Црква нè учи дека Нејзината бескрајна љубов го опфаќа цел свет. Таа со Светиот Дух од небото ги гледа сите луѓе на земјата и

како и Нејзиниот Син, Кој е Извор на љубовта, сите ги сожалува и сите ги сака. Голема и недопирлива е за човечкиот ум таа тајна која Божјата Мајка, иако живее на небото и постојано ја гледа Божјата слава, никогаш не го заборава и земниот свет, и со своето милосрдие ја заштити целата земја и сите народи.

Богородице Дево, Те моли-



МАКЕДОНСКИОТ  
СВЕТИТЕЛ  
ПРЕПОДОБЕН  
ЈОВАН КУКУЗЕЛ

ме, со Твојот светол Омофор осветли го и спаси го наследството на Твојот Син, распрости го Твојот спасителен Покров над Македонија. Богородица стапна на македонската земја уште пред околу две илјади години и ја благослови. Таа никогаш не ја остави нашата библиска земја, иако кон неа се насочени сатански искушенија. Нашата македонска земја ја нарекуваме света и библиска не само затоа што на повеќе места е спомената во Светото Писмо, туку затоа што речиси две илјади години таа е осветувана преку молитвите на Богородица, преку молитвите на светителите и на Црквата, но и натопувана со солзите и крвта на верните Христи следбеници. И денес Божјата Мајка, се застапува со молитва и со плач за страдањата на македонскиот народ и татковината. Нашите страдања се и Нејзина болка, нашите

солзи се и Нејзини... Таа е Мајка на светот преку Која на Христиовиот Крст било всиновено целото човештво. Во својата душа ја чувствува неиздржливата болка на човечкото земно постоење.

Истиот ден се прославува Преподобен Роман Слаткопеец, кој откако примил од Мајка Божја дар за пеење, со ангелски глас ја испеал "Дева днес", а испеал и повеќе од илјада кондаци (црковни песни). На овој ден се слави и македонскиот светител Преподобен Јован Кукузел, византиски композитор и теоретичар кој живеел, се подвизувал и се упокоил во XII век. Поради прекрасниот глас и исклучителната музичка дарба, бил земен во музичкото училиште во Константинопол, кое и го завршил. Станал многу популарен и омилен пејач на царскиот двор, началник на дворските пејачи и миленик на царот (византискиот цар Алексиј Први Комнен). Напишал и многу дела за црковното пеење. Плашејќи се од човечките ласкања и пофалби, го напуштил дворот, побегнал во Света Гора и се пријавил во Лаврата како овчар, а потоа станал монах. Тој е особено значаен за развојот на македонската музичка култура. Се смета за еден од најзначајните музички дејци во православнието во средниот век. Од византиските теоретичари бил наречен втор Јован Дамаскин, ангелогласен, извор на музиката, учител над учителите. За време на великиот Акатист, во чесниот пост, а по неговото пеење, му се јавила Пресвета Богородица и целата во небесна светлина, му рекла: "Радувај се, Јоване! Пеј, и не престанувај да пееш, а јас поради тоа нема да те оставам". Во десната рака му оставила златник и станала невидлива. Тој се удостоил да го дознае денот и часот на неговото крај на земниот живот. По негова последна желба бил закопан во неговата црква (посветена на Св. Архангели), која самиот ја изградил на Атос.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

**Овде, во Ерусалим, Ти Богомајко, го гледаше распнат Својот Син на Крстот, за да ги распне на Него гревовите на целото човештво. Овде Тој воскресна и со својата смрт ја уништи смртта. "Твојот Пречесен Омофор навистина е почесен од древниот ковчег зашто свети повеќе од килибар." Богородица ни е дар од Бога. Бог ни ја подари за закрилница и за "силен Покров на христијанскиот род, зашто е повисока од сите небесни и земни созданија".**